



УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

НА СИСТЕМОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

- МОДУЛ ПОТРОШУВАЧКА -

Корисник во улога на клиент


Изработено за:	Изработено од:
Агенција за лекови и медицински средства	АССЕКО СЕЕ МАКЕДОНИЈА
Верзија: 2.0	
Датум: 12.12.2021	

СОДРЖИНА


1. Најава на системот и пристап до модул Потрошувачка	3
2. Барање за достава на извештај	4
2.1 Генерирање на ексел документ	5
2.2 Листа од барања за извештај на достава	6
2.2.1 Информации за тип на достава	6
2.2.2 Информации за барање за достава на извештај	6
2.2.3 Импортирајте ексел документ или пополнете ја табелата	7
2.2.4 Пребарувај	7
3. НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕКСЕЛ FAJLOVITE ЗА ПОТРОШУВАЧКА НА РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРАНИ (ИНТЕРВЕНТНИ) ЛЕКОВИ	9

1. Најава на системот и пристап до модул Потрошувачка

За да се најавите на системот потребно е претходно да се имате регистрирано и да имате одобрени корисничко име и лозинка за најава. Линкот за пристап до системот е registracija.malmed.gov.mk




Во менито **Регистри** со избор и клик на **Потрошувачка** се прикажува следниот прозорец:



Со селектирање на полето **Малмед Потрошувачка** се прикажуваат перформансите на системот за кои корисникот има улога.


Во десниот агол со селектирање на корисничкото име, системот ги прикажува опциите **ПРОФИЛ** и **ОДЈАВА**, на опцијата **СВОНЧЕ** се прикажуваат нотификации за промените, на **ЗНАМЕТО** е опцијата за промена на јазикот.




За излез од модулот на Потрошувачка и за да се вратите назад во ДМС системот, кликнете на

знакот  во горното мени.

2. Барање за достава на извештај



Со селектирање на Преглед на извештаи-Коминент системот не води кон следната форма:



Листа од барања за извештај на достава

Име на тип на достава	Статус	Краен датум и време за доставување
Filter...	Filter...	Filter...
test	DRAFT	24/01/2021 07:05
Rows per page: 10 1 of 1 < 1 >		

2.1 Генерирање на ексел документ

Понудени се три можности за генерирање на EXCEL документ кој треба да биде импортиран во системот во зависност од тоа дали веледрогеријата врши достава и дистрибуција само на лекови кои се од сопствената програма и само за нив поднесува извештај за потрошувачка или има широк спектар на лекови од многу производители за кои треба да поднесе извештај и тоа:

1. Генерирај ексел документ со сите лекови за комингентот - за комингентни кои дистрибуираат до крајни корисници само лекови од сопствена програма за кои самите се носители на регистрација

2. Генерирај ексел документ со сите лекови за интервентен увоз - за лекови кои се нерегистрирани, а биле дистрибуирани

3. Генерирај шаблон на ексел документ по ЕАН код - за комингенти кои имаат широка дистрибуција на лекови до крајни корисници и за кои не се носители на регистрацијата

За секој од нив има опција да се преземе шаблон за ЗАЛИХА или ПОТРОШУВАЧКА соодветно. (делот залиха ќе стартува со донесувањето на новиот закон за лекови, во моментот не е активен)

За генерирање на ексел документот потребно е да се селектира копчето



, соодветно од потребата :

Залиха



Потрошувачка



Откако ќе се генерира фајлот, може да се отвори ексел фајлот, кој е делумно веќе пополнет, и истиот треба да го дополните во празните колони со потребните податоци:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wholesaler ID	Package ID	EAN kod	Kolicina po kutija isporacana prema apteki	Kolicina isporacana prema zdravstveni ustanovi	Maloprodajna cena	Golemoprodajna cena	Ime latinica	Ime kirilica	INN
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000035	3850114231114					OXALEPT	ОКСАЛЕПТ	oxcarbazepir
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000054	3850114238793					SUNITINIB PLIVA	СУНИТИНИБ ПЛИВА	sunitinib
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000066	8600064200303					ENALAPRIL	ЕНАЛАПРИЛ	enalapril
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000072	3850114228237					AVOMIT	АВОМИТ	letrozole
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000092	3850114212342					DIUVER	ДИУВЕР	torasemide
ES2C0003-2FS1-41EA-BE4B61AAE2E800BE	L0000106	3850114238793					DIUVER	ДИУВЕР	torasemide

Откако ќе се пополни може да се чува локално на компјутер и потоа да се прикачи на системот за обработка.

Пополнувањето може да биде рачно, или да се преземе врз основа на спарување по ЕАН КОД од вашата база на лекови.

2.2 Листа од барања за извештај на достава

Во долниот дел од формата е прикажана листа од барања за извештај за достава, кои се креирани од страна на МАЛМЕД.

Листа од барања за извештај на достава


Име на тип на достава	Статус	Краен датум и време за доставување
Filter...	Filter...	Filter...
test	DRAFT	24/01/2021 07:05

Rows per page: 10 1 of 1 < 1 >

Со внес на некој од филтерите :

- Име на тип на достава
- Статус
- Краен датум и време за достава

Системот ги прикажува веќе внесените податоци. Во долниот дел се прикажуваат податоците од пребарувањето со селектирање на некој од нив системот не води кон следната форма со



избирање на копчето **отвори го барањето**

2.2.1 Информации за тип на достава

Во овој дел се прикажани информации за типот на доставата

Тип на достава test	Опис test
Тип на доставувач ПРОИЗВОДИТЕЛ	Тип на барање ЗАЛИХА ЛЕКОВИ
Краен датум и време за доставување 31/01/2021 07:05	Време до краен рок 4 денови 17 часови 17 минути 19 секунди

2.2.2 Информации за барање за достава на извештај

Во овој дел се прикажани информации за типот на извештајот


Коминтент
ПЛИВА ДООЕЛ

Статус
SUBMITTED

Забелешка
12

2.2.3 Импортирајте excel документ или пополнете ја табелата

Постои можност за импортирање на претходно креираниот ексел документ или рачно пополнување на податоците потребни за потрошувачка во понудената форма за внесување.



2.2.4 Пребарувај

☐	Wholesaler ID	Clasificator	Package ID	Quantity	Maloprodazna cena	Golemoprodazna cena	
☐	E52C00D3-2F51-41EA-BE4B61A4E2E80DBE	1	aaaaaaa	123213	123312	123123123	
☐	E52C00D3-2F51-41EA-BE4B61A4E2E80DBE	1	22222	111	111	111	

За да се променат веќе постоечките податоци, кликаме на моливчето и се отвара форма каде со слободен внес ги менуваме податоците. За зачувување на корегираниите податоци се клика на знакот "✓". Ако се кликне на знакот "X" корегираниите податоци нема да се сочуваат.

E52C00D3-2F51-41EA-BE4B61A4E2E80DBE

Clasificator

ИС...

aaaaaaa

123213

123312

123123123

☒
☐

☐							
☐	E52C00D3-2F51-41EA-BE4B61A4E2E80DBE	1	aaaaaaa	123213	123312	123123123	
☐	E52C00D3-2F51-41EA-BE4B61A4E2E80DBE	1	22222	111	111	111	

10 редови |< < 1-2 од 2 > >|

ЗАЧУВАЈ ИСПРАТИ

Со селектирање на копчето

ИСПРАТИ

следи екранот:


Зачувај ги сите внесени и импортирани извештаи за потрошувачка и испрати го барањето

Забелешка

ИСПРАТИ

ЗАТВОРИ

Со селектирање на забелешка корисникот има можност за слободен внес за креирање забелешка. Системот дава порака при успешно испратено барање.



3. НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕКСЕЛ FAJLOVITE ЗА ПОТРОШУВАЧКА НА РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРАНИ (ИНТЕРВЕНТНИ) ЛЕКОВИ

Клиентите (Веледрогерии) кој ги доставуваат ексел табелите со податоци за потрошувачката на регистрирани и нерегистрирани (интервентни) лекови, **МОРА** да се придржуваат до следниве правила за пополнување на ексел табелите, во спротивно ќе имаат проблем со доставувањето (upload-ot) на податоците во интегрираниот информациски систем.

За опциите **Генерирај ексел документ со сите лекови за коминтентот** (за коминтетни кои дистрибуираат до крајни корисници само лекови од сопствена програма за кои самите се носители на регистрација) и **Генерирај шаблон на ексел документ по ЕАН код** (за коминтенти кои имаат широка дистрибуција на лекови до крајни корисници и за кои не се носители на регистрацијата)

Назив на коминтент: Тест коминтент

Генерирај ексел документ со сите лекови за коминтентот:

Залиха Потрошувачка

Генерирај шаблон на ексел документ по еан код:

Залиха Потрошувачка

табелата во делот на количини према аптеки и здравствени установи и цени (малопродажна/големопродажна) се пополнува **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** на следниот начин:

1. Доколу нема количина за тој лек према аптеки/здравствени установи, полето **МОРА ДА СЕ ОСТАВИ ПРАЗНО**, не треба да се пишува 0 или /. Во полето количина мора да се пишува цел број, **НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПИШУВА ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ !!!**
2. Доколу нема цена (малопродажна/големопродажна), полето **МОРА ДА СЕ ОСТАВИ ПРАЗНО**, не треба да се пишува 0 или /

Ексел табела со сите лекови за коминтентот !!!

Wholesaler ID	Package ID	EAN kod	Kolicina po kutija isporacana prema apteki	Kolicina isporacana prema zdravstveni ustanovi	Maloprodazna cena	Golemprodazna cena	Ime latinic
977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611	L0001258	7321839712197					SYMBICORT Turb
977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611	L0003069	7321839711961	1980				SYMBICORT Turb
977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611	L0003328	7321839711992	0		0	0	SYMBICORT Turb
977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611	L0004202	7321839711954	176.8				SYMBICORT Turb

Ексел табела по еан код-за коментенти кои имаат широка дистрибуција на лекови до крајни корисници и за кои се носители на регистрацијата

	A	B	C	D	E	F	G
	Wholesaler ID	EAN kod	Kolicina po kutija isporacana prema apteki	Kolicina isporacana prema zdravstveni ustanovi	Maloprodazna cena	Golemoprodazna cena	
1	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611		25	0	0	135.25	
2	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
3	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611		161.9				
4	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
5	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
6	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
7	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611			145		447.89	
8	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
9	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
10	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						
11	977CDD16-2086-4648-A68AF370BC7A6611						

Детали за грешки и корекции:

- Вредноста 0 во колона D (ред 1) е обележана со "грешка" (red box).
- Вредноста 161.9 во колона C (ред 3) е обележана со "грешка" (red box).
- Вредноста 145 во колона D (ред 7) е обележана со "точно внесено" (green box).
- Вредноста 447.89 во колона F (ред 7) е обележана со "точно внесено" (green box).

Бројот во првата колона **Wholesaler ID** за оваа табела (по EAN код) се копира (copy – paste) во сите редови колку што има лекови. **Овој број НЕ СМЕЕ ДА СЕ МЕНУВА**, во спротивно ќе има проблеми со upload-от на ексел документот во системот !!!

За опцијата **Генерирај ексел документ со сите лекови за интервентен увоз** (за лекови кои се нерегистрирани, а биле дистрибуирани)

Генерирај ексел документ со сите лекови за интервентен увоз:

Залиха ☒ Потрошувачка ☒

Зелена круна и стрелка го укажуваат на изборот на Потрошувачка.

табелата во делот на **Package ID**, на количини према аптеки и здравствени установи и цени (малопродажна/големопродажна) се пополнува **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** на следниот начин:

ЕЛБИЈОР ДООЕЛ-интервенции.xlsx - Microsoft Excel

Wholesaler ID	Package ID	EAN kod	Kolicina po kutija isporacana prema apteki	Kolicina isporacana prema zdravstveni ustanovi	Maloprodajna cena (MKD)	Golemprodajna cena (MKD)	Ime
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B9	0	5319991685208	6	250	24		LII
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B10	0	5319991685161		1158	101	814	SL
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B11	0	5319991685055	0	2	88		KI
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B12	0	5319991685048	/	1376	228		
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B13	0	5319991685215		867	25	199.78	OXY
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B14	0	5319991685369		6402	8	68.99	
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B15	0	5319991685376		482	26	203.52	
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B16	0	8699844750183		13	2	2220	D
C4C33403-0A3E-4B97-9199-655207E3B1B17	0	5319991685129		241	3	2765	PH

Точна попълнето

грешно попълнето !!!

точно попълнето-ако нема количина, се остава празно поле !!!

Прв чекор на контрола на попълнетите ексел табели се прави преку бројот на редови во табелата. Ако ексел табелата има пр: 236 редови, пресметката е следна: $235 - 1$ (првиот ред со имиња на колоните) = 235 редови со податоци за лекови.

По импортоот на табелата во систем треба да добиеме двојно повеќе редови во табелата која ќе ја даде системот, значи $235 \times 2 = 470$ редови во систем. ОВА Е ТОЧНО !!! и потоа може да продолжиме понатаму.

По овој чекор треба да се кликне на знакот со стрелка нагоре во полето каде се прикачува ексел фајлот.

Импортирајте ексел документ или попълнете ја табелата

Преземи го прикачениот ексел документ за ова барање

мора да се кликне копчето за "upload" (прикачување) на табелата во системот !!!

Потоа се клика на копчето **ЗАЧУВАЈ**, па на копчето **ИСПРАТИ**. Копчињата се наоѓаат во долната лева страна после табелата.

По ова барањето испратено од МАЛМЕД, во колоната статус добива статус **SUBMITTED**, што значи дека е одговорено на истото.